



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Васил Главинов Б.Б., Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија, тел./факс + 389-2-3224-229, <http://www.mapas.gov.mk>

**СОСТОЈБИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ /
LATEST DEVELOPMENTS IN THE MANDATORY
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

**Статистички извештај бр.1 / Statistical Report No. 1
31 март 2006 / March 31, 2006**

Друштва за управување со пензиски фондови; пензиски фондови

Во рамките на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, на 4 април 2005 година беа доделени дозволите за управување со пензиски фондови на две друштва за управување со пензиски фондови. Двете друштва управуваат со по еден пензиски фонд, а одобрените за управување со пензиски фондови им се издадени за период од 10 години. Двете друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје

кое управува со

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен пензиски фонд

Основачи на Акционерското друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51%, и Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

и

2. КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје

кое управува со

КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје

Основачи на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Прва покојнинска дружба ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

Pension Companies; Pension Funds

The licenses within the mandatory fully funded pension insurance were granted to two pension companies on April 4, 2005. The two pension companies manage one pension fund each, and their approvals for pension fund management are granted for a 10-year period. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje, which manages

NOV PENZISKI FOND – Otvoren penziski fond

Founders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company capital and Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 1.5 million Euros.

and

2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB Prv otvoren penziski fond - Skopje

Founders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Prva pokojninska Druzba DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company capital and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 1.5 million Euros.

Членство во пензискиџе фондови / Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивнот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
НПФ / NPF	25.784	16.477	4.001	3.466	23.944	49.728
КБ Прв / KB Prv	31.481	16.966	3.983	3.713	24.662	56.143
ВКУПНО / TOTAL	57.265	33.443	7.984	7.179	48.606	105.871

* Осигуренициџе кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди олодување на нивниџе средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Членство во пензиските фондови според статусот и периодот на потпишувањето на договорите за членство*

Table 2: Pension Fund Membership by Status and Period of Signing Membership contracts*

Дата / Date	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv		Вкупно / Total		Вкупно / Total
	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	
до 30.09.2005 г. / by 30.09.2005	2841	2387	3862	2314	6703	4701	11404
до 31.10.2005 г. / by 31.11.2005	8913	6890	10556	6367	19469	13257	32726
до 30.11.2005 г. / by 30.11.2005	13570	9751	16153	9182	29723	18933	48656
до 31.12.2005 г. / by 31.12.2005	25405	15467	31262	15473	56667	30940	87607
до 31.01.2006 г. / by 31.01.2006	25494	15635	31301	15650	56795	31285	88080
до 28.02.2006 г. / by 28.02.2006	25643	16073	31415	16366	57058	32439	89497
до 31.03.2006 г. / by 31.03.2006	25973	16901	31687	17658	57660	34559	92219
ВКУПНО / TOTAL	42874		49345		92219		


* Во табелата се вклучени само членовите кои потпишале договор за членство во пензиски фонд. Осигуренициџе распределени од страна на МАПАС се изземени./

Only members that have signed membership contracts are included in the Table. Insured persons allocated by MAPAS are excluded.

Табела 3: Старосна и полова структура на членовите на пензиските фондови
Table 3: Structure of the Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	626	994	1620	585	419	1004	2624
од 21 до 25 години / 21 to 25	4638	6875	11513	4694	6023	10717	22230
од 26 до 30 години / 26 to 30	7597	8909	16506	8043	10041	18084	34590
од 31 до 35 години / 31 to 35	6329	6047	12376	7192	8532	15724	28100
од 36 до 40 години / 36 to 40	2699	2876	5575	3153	4534	7687	13262
од 41 до 45 години / 41 to 45	782	925	1707	907	1502	2409	4116
46 и повеќе / 46+	209	222	431	207	311	518	949
Вкупно / Total	22880	26848	49728	24781	31362	56143	105871

Слика 1: Старосна структура на членовите на пензиските фондови
Figure1: Age Structure of the Pension Fund Membership



Средствa во задолжителното кaпитaлно финансирано пeнзиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствената единица /

Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the pension funds accounting units

Табела 4: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на пензиските фондови

Table 4: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the pension fund net assets

Состојба на / As of	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.01.2006	877.730,00	74.604,00	803.126,00	1.235.104,00	104.983,50	1.130.120,50
28.02.2006	30.926.882,00	2.635.214,00	29.151.719,18	40.228.795,00	3.427.041,00	37.997.169,44
31.03.2006	46.598.730,00	3.986.450,50	72.045.975,38	58.441.648,00	4.996.905,00	91.729.052,94

** Придонесиите и надоместоциите се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ*

Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.


Табела 5: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 5: Value of the Pension Funds Accounting Units


Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.01.2006	100,000000	100,000000
10.02.2006	100,136367	100,085306
20.02.2006	100,296439	100,279266
28.02.2006	100,442130	100,435298
10.03.2006	100,630610	100,593693
20.03.2006	100,835850	100,754309
31.03.2006	100,958849	100,889807

Слика 2: Движење на вредноста на сметководствените единици во пензиските фондови


Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units



Слика 3: Вредност на нето средствата и сметководствена единица за НПФ
Figure 3: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NPF



Слика 4: Вредност на нето средствата и сметководствената единица на КБ Прв
Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KB Prv



Табела 6: Инвестиции на пензиските фондови според видот на финансиските инструменти

Table 6: Pension Fund Investments by Type of Financial Instruments

Вид имот / Type of asset	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Инвестициони фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Краткорочни хартии од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	49.008.784,65	63,47%	60.967.821,55	66,44%
Инвестициони фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Краткорочки хартии од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	23.179.767,84	30,02%	15.098.959,37	16,45%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	72.188.552,48	93,48%	76.066.780,92	82,90%
Депозити / Deposits	4.501.182,16	5,83%	14.620.822,43	15,93%
Парични средства / Cash	69.445,50	0,09%	0,00	0,00%
Побарувања / Receivables	461.823,18	0,60%	1.075.158,48	1,17%
Вкупно средства / Total assets	77.221.003,32	100,00%	91.762.761,83	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	5.175.028,27	6,70%	33.708,54	0,04%
Нето средства / Net assets	72.045.975,38	93,30%	91.729.052,94	99,96%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за стипаро девизно иштедење

Краткорочните хартии од домашни издавачи вклучуваат:

- државен зайис 3- месечен
- државен зайис 6- месечен
- државен зайис 12-месечен


Bonds from domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits

Short term securities from domestic issuers include:

- 3-month treasury bill
- 6-month treasury bill
- 12-month treasury bill

Слика 5: Структура на инвестициите на НПФ
Figure 5: Structure of Investment of NPF



Слика 6: Структура на инвестициите на КБ Прв
Figure 6: Structure of Investment of KB Prv

